

ОКСИДО-РЕДУКЦИЈА




- ✓ **ВО ХЕМИСКИТЕ ПРОЦЕСИ МОЖЕ ДА ДОЈДЕ ДО ПРЕВЕДУВАЊЕ НА ХЕМИСКАТА ЕНЕРГИЈА ВО ЕЛЕКТРИЧНА И ОБРАТНО;**
 - ✓ **ХЕМИСКИТЕ РЕАКЦИИ ВО КОИ СЕ КОРИСТИ ИЛИ ПРОИЗВЕДУВА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ПОДРАЗБИРААТ ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРОНИ ОД ЕДНА СУПСТАНЦИЈА НА ДРУГА;**
- **ТИПОТ НА РЕАКЦИИТЕ КОИ ЛЕЖАТ ВО ОСНОВА НА ОВИЕ ПРОЦЕСИ СЕ РЕАКЦИИТЕ НА ОКСИДОРЕДУКЦИЈА**

ДЕФИНИЦИЈА НА ОКСИДАЦИЈАТА И РЕДУКЦИЈАТА



- ✓ ОКСИДАЦИЈАТА Е ДЕФИНИРАНА КАКО ИСПУШТАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНИ, ГУБИТОК НА ВОДОРОДНИ АТОМИ, ИЛИ ВРЗУВАЊЕ НА КИСЛОРОДНИ АТОМИ.**

- ✓ РЕДУКЦИЈАТА Е ДЕФИНИРАНА КАКО ПРИМАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНИ, СВРЗУВАЊЕ НА ВОДОРОДНИ АТОМИ, ИЛИ ГУБИТОК НА КИСЛОРОДНИ АТОМИ.**

ПРИМЕРИ ЗА ОКСИДО-РЕДУКЦИСКИ РЕАКЦИИ



Примери:



Делумна реакција на оксидација: $2\text{Na} \longrightarrow 2\text{Na}^+ + 2 e^-$


Делумна реакција на редукција: $\text{Cl}_2 + 2 e^- \longrightarrow 2\text{Cl}^-$

Вкупна реакција: $2\text{Na} + \text{Cl}_2 \longrightarrow 2\text{NaCl}$

**РЕАКЦИИТЕ ВО КОИ ЕДНОВРЕМЕНО ДОАГА ДО
ОКСИДАЦИЈА И РЕДУКЦИЈА СЕ НАРЕКУВААТ
ОКСИДО-РЕДУКЦИСКИ РЕАКЦИИ, ИЛИ СКРАТЕНО
РЕДОКС РЕАКЦИИ.**

**Na/Na⁺ (РЕДУЦИРАН И ОКСИДИРАН ОБЛИК НА ЕДНА ЧЕСТИЦА)
СЕ НАРЕКУВА КОНЈУГИРАН РЕДОКС ПАР**

ОКСИДАЦИОНИ И РЕДУКЦИОНИ СРЕДСТВА




- ОКСИДАЦИОНО СРЕДСТВО = ЕЛЕКТРОН АКЦЕПТОР, САМ СЕ РЕДУЦИРА
- РЕДУКЦИОНО СРЕДСТВО = ЕЛЕКТРОН ДОНАТОР, САМ СЕ ОКСИДИРА

- КИСЛОРОДОТ И ХЛОРОТ СЕ ОКСИДАЦИОНИ СРЕДСТВА
- МАГНЕЗИУМОТ И НАТРИУМОТ СЕ РЕДУКЦИОНИ СРЕДСТВА

Оксидирачки агенси за хемиска контрола на микроорганизмите

- Многу од стандардните средства за дезинфекција и антисептички средства, претставуваат оксидирачки агенси.
- **Средство за дезинфекција** е хемикалија која се користи за да се убијат микроорганизмите или пак да се инхибира растот на патогените микроорганизми на неживи површини.
- **Антисептикот** е „поблага“ хемикалија и се користи за уништување на патогени микроорганизми кои се наоѓаат на живи ткива.
- пр. H_2O_2 е ефикасен дезинферицент (6%) и антисептик (3%), а исто така и хлорот, калциум хипохлорит, натриум хипохлорит, озон.

ПРОТОК НА ЕЛЕКТРОНИ МЕЃУ РЕДОКС ПАРОВИ



ОКСИДАЦИОНО НИВО (ОКСИДАЦИОНЕН БРОЈ)



ВО ОКСИДО-РЕДУКЦИСКИТЕ РЕАКЦИИ РЕАКЦИОННИТЕ ПАРТНЕРИ ГО МЕНУВААТ СВОЈОТ ПОЛНЕЖ.



Елемент:	$\overset{0}{\text{Cl}_2}$, $\overset{0}{\text{Zn}}$, $\overset{0}{\text{H}_2}$	оксидационо ниво = 0
Прости јони:	$\overset{-2}{\text{S}^{2-}}$, $\overset{-1}{\text{Cl}^-}$, $\overset{+2}{\text{Zn}^{2+}}$, $\overset{+3}{\text{Fe}^{3+}}$	оксидационо ниво = полнеж

Примери за молекули:	$\overset{-3}{\text{NH}_3}$	$\overset{+2}{\text{NO}}$	$\overset{-4}{\text{CH}_4}$	$\overset{+2}{\text{CO}}$	$\overset{+4}{\text{CO}_2}$
----------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

Реакции кои не се оксидо-редукциски





- 1. Оксидациониот број на сите хемиски елементи во елементарна состојба (N_2 , Cl_2 , Zn , Cu) е нула;**
- 2. Оксидациониот број на водородот во соединенијата е (+1), освен во хидридите на металите, каде што е (-1), (NaH , CaH_2 и др.);**
- 3. Оксидациониот број на кислородот во соединенијата е (-2), освен во пероксидите каде е (-1), (H_2O_2 , Na_2O_2 и др.);**
- 4. Атомите на елементите на Ia групата и IIa групата на периодниот систем во соединенијата имаат оксидационен број +1, односно +2;**
- 5. Флуорот во соединенијата има оксидационен број -1;**
- 6. оксидациониот број на моногатомниот јон (Cl^- , H^+) одговара на наелектризирањето на јонот;**
- 7. кај полигатомните јони, сумата на оксидационите броеви на сите атоми во полигатомниот јон еднаква е на наелектризираноста на јонот;**
- 8. атомите на металите секогаш имаат позитивен оксидационен број;**
- 9. сумата на оксидационите броеви на сите атоми во молекулот е еднаква на нула.**

ОКСИДАЦИОНИ НИВОА НА БИОХЕМИСКИ ВАЖНИ ЕЛЕМЕНТИ



оксидациско ниво	јони или молекули
-4	CH_4
-3	NH_3
-2	O^{2-} , S^{2-}
-1	F^- , Cl^- , I^- , H^- (хидрид - јон), O_2^{-2} (пероксид - јон)
+1	H^+ , Na^+ , K^+ , N_2O
+2	Mg^{2+} , Ca^{2+} , Cu^{2+} , Zn^{2+} , Co^{2+} , Fe^{2+} , CO , NO
+3	Fe^{3+} , Co^{3+} . Fe^{3+} , NO_2^- (нитрит)
+4	CO_2 , SO_2
+5	NO_3^- , PO_4^{3-} , HPO_4^{2-}
+6	SO_4^{2-} , CrO_4^{2-} (хромат)
+7	MnO_4^- (перманганат)

ПРИМЕРИ ЗА РЕДОКС РАВЕНКИ


Пример 1: Цинкот реагира со HCl до цинк (II)-хлорид и водород.



Пример 2: Калиум јодид реагира со хлор до калиум хлорид и јод.





НАПОНСКА НИЗА НА МЕТАЛИТЕ




НАПОНСКА НИЗА НА МЕТАЛИ

Li, K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Sn, Pb H₂, Cu, Hg, Ag, Au, Pt







ЕЛЕКТРОХЕМИСКИ КЕЛИИ (ДАНИЕЛОВ ЕЛЕМЕНТ)





Делумна оксидација:




Делумна редукција:





ЕЛЕКТРОХЕМИСКИ КЕЛИИ





ЕЛЕКТРОХЕМИСКА ЂЕЛИЈА (ДАНИЕЛОВ ЕЛЕМЕНТ)



ЕЛЕКТРОМОТОРНА СИЛА (ЕМС)



ПОТЕНЦИЈАЛ НА ЕЛЕКТРОДИ



$E^\circ = 0,00$ Volt (референтен систем)

НАПОНСКИ РЕД

<i>Ox</i>	<i>Red</i>	E^0
Zn^{2+}	$+ 2 e^- \rightleftharpoons Zn$	- 0,76 V
Cu^{2+}	$+ 2 e^- \rightleftharpoons Cu$	+ 0,35 V
Ag^+	$+ e^- \rightleftharpoons Ag$	+ 0,81 V


Ox = оксидациона форма; *Red* = редукциона форма

ЕЛЕКТРОХЕМИСКИ НАПОНСКИ РЕД

<i>Ox</i>		<i>Red</i>	<i>E⁰(Волти)</i>
Слаба оксидациона сила			Силна редукциона сила
Na^+	+	$\text{e}^- \longleftrightarrow \text{Na}$	- 2,71
Mg^{2+}	+	$2\text{e}^- \longleftrightarrow \text{Mg}$	- 2,40
Zn^{2+}	+	$2\text{e}^- \longleftrightarrow \text{Zn}$	- 0,76
Fe^{2+}	+	$2\text{e}^- \longleftrightarrow \text{Fe}$	- 0,44
$2\text{H}_3\text{O}^+$	+	$2\text{e}^- \longleftrightarrow \text{H}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$	- 0,00
Cu^{2+}	+	$2\text{e}^- \longleftrightarrow \text{Cu}$	+ 0,35
I_2	+	$2\text{e}^- \longleftrightarrow 2\text{I}^-$	+ 0,58
Chinon + 2 H_3O^+	+	$2\text{e}^- \longleftrightarrow \text{Hydrochinon} + 2\text{H}_2\text{O}$	+ 0,70
Fe^{3+}	+	$\text{e}^- \longleftrightarrow \text{Fe}^{2+}$	+ 0,77
Ag^+	+	$\text{e}^- \longleftrightarrow \text{Ag}$	+ 0,81
Hg^{2+}	+	$2\text{e}^- \longleftrightarrow \text{Hg}$	+ 0,86
$\text{O}_2 + 4\text{H}_3\text{O}^+$	+	$4\text{e}^- \longleftrightarrow 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{H}_2\text{O}$	+ 1,24
Cl_2	+	$2\text{e}^- \longleftrightarrow 2\text{Cl}^-$	+ 1,36
F_2	+	$2\text{e}^- \longleftrightarrow 2\text{F}^-$	+ 2,86
Силна оксидациона сила			Слаба редукциона сила

$$\Delta E = E_{\text{катода}} - E_{\text{анода}} = E_{\text{Cu}}^0 - E_{\text{Zn}}^0 = 0,35 - (-0,76) = 1,11 \text{ V}$$

$$\Delta E = E_{\text{Ag}}^0 - E_{\text{Cu}}^0 = 0,81 - 0,35 = 0,46 \text{ V}$$




Пејсмејкер


Стандарден редукциски потенцијал на полуреакции во биолошки важните системи

Полуреакција	E°, V
$\frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2\text{O}$	+ 0,82
Citohrom c-Fe $^{3+}$ + $\text{e}^- \longrightarrow$ Citohrom c-Fe $^{2+}$	+ 0,22
Citohrom b-Fe $^{3+}$ + $\text{e}^- \longrightarrow$ Citohrom b-Fe $^{2+}$	+ 0,07
Fumarat + $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \longrightarrow$ Sukcinат	+ 0,03
Piruvат + $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \longrightarrow$ Lактат	- 0,19
Acetaldehid + $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \longrightarrow$ Етанол	- 0,20
NAD $^+$ + $\text{H}^+ + 2\text{e}^- \longrightarrow$ NADH	- 0,32
$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2$	- 0,42
Ацетат + $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \longrightarrow$ Acetaldehid + H_2O	- 0,60

РЕСПИРАТОРЕН СИНЦИР



ТЕК НА ЕЛЕКТРОНИТЕ ВО РЕСПИРАТОРЕН СИНЦИР




SMER TOKA ELEKTRONA

ЕЛЕКТРОЛИЗА

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА НИЗ РАСТВОР ИЛИ НИЗ РАСТОПЕН ЕЛЕКТРОЛИТ И ПРОЦЕСИТЕ НА ЕЛЕКТРОДИТЕ ВО КОИ ДОАГА ДО РАЗЛАГАЊЕ НА ЕЛЕКТРОЛИТОТ, СЕ НАРЕКУВА ЕЛЕКТРОЛИЗА.


ПРОЦЕСИТЕ НА ОКСИДАЦИЈА И РЕДУКЦИЈА НА ПРИСУТНИТЕ ЈОНИ НЕ СЕ СПОНТАНИ. ЗА ОДВИВАЊЕ НА ОВИЕ НЕСПОНТАНИ ПРОЦЕСИ НА ОКСИДО-РЕДУКЦИЈА, НА ОВИЕ СИСТЕМИ ИМ СЕ ДОВЕДУВА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА КОЈА ТОГАШ СЕ ПРЕВЕДУВА ВО ХЕМИСКА.



АПАРАТ ЗА ЕЛЕКТРОЛИЗА



НА КАТОДА СЕ ИЗДВОЈУВА НАТРИУМ, А НА АНОДА ГАСОТ ХЛОР, АКО СЕ ВНЕСЕ РАСТОПЕН РАСТВОР НА NaCl ВО КЕЛИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОЛИЗА.




Електролиза на раствор на бакар (II) хлорид

Катјоните (Cu^{2+}) се движат кон катодата и земаат од неа (на себе) електрони.

На електродата се одвојува метален бакар.



Анјоните (Cl^-) се движат кон анодата и преминуваат во атоми на хлор, кои формираат молекули на хлор. Хлорот се одделува на анодата како гас.



Вкупната реакција при електролизата може да се претстави:



ЛИТЕРАТУРА:

1. ОПШТА И ОРГАНСКА ХЕМИЈА за студенти по медицина.

Крстевска М, Алабаковска С, Ефремова Аарон С,
Лабудовик Д, Цековска С. Универзитет „Св. Кирил и
Методиј”, Медицински факултет, Скопје, 2014; стр. 148-
162.